

## **BIOGRAPHY**

Dr. Vasko Stamevski was born in Kicevo, where he completed his primary education. He continued his secondary education in Skopje at the Police High School "Elicie Popovski-Marko" and graduated from the Faculty of Security in Skopje.

In 2007 he defended his master's thesis: "Organized Economic Crime in Transition" and obtained a scientific title: Master of Law in the field of criminal law. In December 2013 she also defended her doctoral dissertation, entitled "Crime of Abuse of Power", thus gaining a scientific title: Doctor of Law.

Stamevski began his professional development in 1987 as a police officer at the Ministry of Interior, where he remained until 1992 and since 01.01.1993. He was reassigned to the Special Tasks Unit of the Ministry of Interior of the Republic of Macedonia. Stamevski achieves significant results while working in the Special Tasks Unit- Tiger, and is therefore reassigned to a higher position in the same unit, first in the unit commander and then in the platoon commander.

In 1998 he was appointed to the position of Chief Instructor of Special Operations and Military Tactical Training, Special Tasks Unit - Tiger, and after the end of the crisis at the end of 2001, Stamevski was appointed to a new position: Head of Sector Special Units, at the Ministry of Interior of the Republic of Macedonia.

In his career at the Ministry of Interior Stamevski has been awarded several times monetary and subject awards, and he has been promoted extraordinarily to the rank of Major-General during the 2001 crisis.

In May 2014 he was elected Assistant Professor at the Faculty of Law at Goce Delcev University in Stip, and in June Stamevski was elected Assistant Professor at the International Slavic University, GRDerjavin in St. Nikole.

In the meantime, Stamevski also has a professional engagement at the Faculty of Detectives and Criminology at the European University in Skopje.

Stamevski is currently a Full Professor at the Law Faculty of the International Slavic University, GRDerjavin in Sveti Nikole, while also serving as President of the University Senate.

## **БИБЛИОГРАФИЈА**

### **ОБЈАВЕНИ ТРУДОВИ, УЧЕБНИЦИ И НАУЧНО - ИСТРАЖУВАЧКА ДЕЈНОСТ**

- 1. „Влијанието на владеењето на правото на општествено-политичкиот систем“, UDK:340.131:342.22, Зборник на трудови, ISSN: 978-99955-95-08-1, V Меѓународна научна конференција на тема: „Наука и пракса пословних студија“, Универзитет за пословне студије, Бања Лука, БИХ, 15 Септември 2017 (коавторски труд)**
- 2. „Концептот на циркуларна економија“, VII Меѓународна научна конференција на тема: „Современи аспекти на циркуларната економија“, Европски универзитет - РМ, Скопје, Македонија, 13 Септември 2017 (коавторски труд) .**
- 3. „Придобивки од циркуларната економија“, VII Меѓународна научна конференција на тема: „Современи аспекти на циркуларната економија“, Европски универзитет - РМ, Скопје, Македонија, 13 Септември 2017 (коавторски труд).**
- 4. „Position of the security and counterintelligence service in the system of ruling organization in the Republic of Macedonia – conditions and challenges“, UDK: 355.40 (495.6), Medjunarodni naucni casopis za upravu i upravno pravo „UPRAVA“, Fakultet za upravu, Sarajevo, BiH, 2017, pp.21-34 (co-author paper).**

5. **„The legal states and the rule of law – basic determinants for profession of the state“,** ISBN 978-86-80194-07-3 (AEMB), COBISS.SR-ID 241076748, **III International scientific conference, Knowledge based sustainable economic development ERAZ, Belgrade, Serbia, June, 2017, (co-author paper).**
6. **Entrepreneurship and starting up businesses in R.Macedonia,** ISSN: 1314-9598, **Scientific journal „Entrepreneurship“, South - West University „Neofit Rilski“, Blagoevgrad, Bulgarija, Maj, 2017, pp. 6-22 (co-author paper).**  
<http://ep.swu.bg/index.php/archive/2017/2017-issue-1>  
<http://ep.swu.bg/images/pdfarticles/2017/ep2017br1.pdf>
7. **„Lidership style“,** ISSN: 2367-7600; 1312-594X, **Scientific journal „Economics and Management“, South - West University „Neofit Rilski“, Blagoevgrad, Bulgarija, Maj, 2017 pp.191-200 (co-author paper).**
8. **„Инкрминирањето на злоупотребата на власта во меѓународните документи – правна рамка“,** 343.85:343.352/.357, **Меѓународна научно - стручна конференција на тема: „Евроатланске интеграције - изазови и перспективе“,** Копаоник, 28 - 29 Октомври 2016 (коавторски труд), **Medjunarodni casopis Departmana za pravne nauke Univerziteta u Novom Pazaru „PRAVNE TEME“,** ISSN: 2334-8100, **Novi Pazar, decembar 2016, стр. 53-72 (коавторски труд).**
9. **„The hierarchy of the managers - an important segment of good governance“,** ISSN: 1314-9598, **Scientific journal „Entrepreneurship“, South - West University „Neofit Rilski“, Blagoevgrad, Bulgarija, 2016 (co-author paper), pp.229-237.**
10. **„Aspects of the administrative procedure in Republic of Macedonia“,** ISSN 1986-5813 UDK:346.92(497.7), **Medjunarodni naucni casopis za upravu i upravno pravo „UPRAVA“,** br.1/16, **Fakultet za upravu, Sarajevo, BiH, 2016 (co-author paper), pp.53-61.**
11. **Transformational leadership,** **Scientific journal „Economics and Management“,** ISSN: 2367-7600; 1312-594X, **South-West University „Neofit Rilski“, Blagoevgrad, Bulgarija, 2016 pp.155-164(co-authorpaper).**  
[http://em.swu.bg/index.php?option=com\\_content&view=article&id=586:vol-2-2016&catid=27:2016&Itemid=116](http://em.swu.bg/index.php?option=com_content&view=article&id=586:vol-2-2016&catid=27:2016&Itemid=116)  
**„Криминалитетот во осигурувањето“,** VI Меѓународна научна конференција на тема: „Можното, реалното и виртуелното“, **Зборник на трудови 978-608-4574-75-0, Европски универзитет - РМ, Скопје, Македонија, 14 Мај 2016, стр.370-379 (коавторски труд).** <http://www.vbm.mk/scripts/cobiss?id=1918183138157712>
12. **„Corporate governance of the companies in South Eastern Europe“,** ISSN 2367-7597, **Scientific journal „Entrepreneurship“, South-West University „Neofit Rilski“, Blagoevgrad, Bulgarija, 2016, pp.166-173.**  
<http://ep.swu.bg/index.php/archive/2016>  
<http://econpapers.repec.org/article/neoepjour/#v4:i1>
13. **„Влијанието на корупцијата и другите форми на криминал врз економскиот систем“,** 343. 352 : 338.1 (497.7 : 100), **Зборник на трудови, II Меѓународна научна конференција на тема: „Општествени, економски, правни, безбедносни и социјални детерминанти за развој на корпоративната безбедност во Република Македонија, регионот и пошироко“, Асоцијација за корпоративна безбедност, Скопје, Македонија, 20 - 21 Мај, 2016 (коавторски труд).**
14. **„Вонинституционални механизми за надзор и контрола врз спроведувањето на законите - Народен правобранител“,** **Списание на научни трудови III, VII Меѓународна научна конференција на тема: „Меѓународен дијалог: Исток-Запад“,** **Меѓународен Славјански Универзитет „Гаврило Романович Державин“, Свети**

Николе, Македонија, 15 - 16 Април 2016 (коавторски труд).  
<http://www.vbm.mk/scripts/cobiss?id=1918183138157712>

15. Концептот "Правда за децата" во справување со појавата на детско престапништво, Списание на научни трудови III, VII Меѓународна научна конференција на тема: „Меѓународен дијалог: Исток-Запад“, Меѓународен Славјански Универзитет „Гаврило Романович Державин“, Свети Николе, Македонија, 15 - 16 Април 2016 (коавторски труд).  
<http://www.vbm.mk/scripts/cobiss?id=1918183138157712>
16. „The negative role of media and journalists in creating awareness and perception of young people“ UDK 316.774:316.64, Collection of Scientific Papers „Global Media and Socially Responsible Business“, International Scientific Conference: „Media and Economy“, Banjaluka College, ВИН, 15 Septembar, 2015 (коавторски труд), pp.92- 96
17. Судска заштита на слободите и правата на човекот од злоупотребите на извршната власт“, Шеста меѓународна научна конференција «МЕЃУНАРОДЕН ДИЈАЛОГ: ИСТОК-ЗАПАД», Април, 2015 г. Меѓународниот Славјански Универзитет „Г.Р.Державин“ Свети Николе, Р. Македонија,
18. „Надлежности, овластувања и одговорност на органите на корпоративно управување“ 005.742:005.72, Списание на научни трудови II-3 ISBN 1857-9299, VI Меѓународна научна конференција на тема: „Меѓународен дијалог: Исток-Запад“, Меѓународен Славјански Универзитет „Гаврило Романович Державин“, Свети Николе, Македонија, 17 - 18 Април 2015 (коавторски труд), стр.43-46.
19. „Маркетинг активностите на полицијата, со посебен осврт на превентивната дејност“, 659.11:351.74, Македонско меѓународно списание за маркетинг бр.2. ISSN 1857-979 електронска верзија, Македонско здружение за маркетинг „МАРКЕТИНГ“, Скопје, Македонија, 2015 (коавторски труд).
20. „Знаењето и образованието - фундаментален капитал за успех во глобалното општество“, „Знаење“, Меѓународно списание за научни и апликативни трудови V-4 ISBN 978-608-65653-8-1, III Меѓународна научна конференција на тема: „Knowledge capital of the future, Knowledge now, but how“, Институт за менаџмент на знаење, Банско, Бугарија, 27 - 30 Ноември 2014 (коавторски труд), стр.111-115.
21. „Корпоративен криминал“, ISBN 978-608-244-076-7, Зборник на трудови, I Меѓународна научна конференција на тема: „Општествените промени во глобалниот свет“, Универзитет „Гоце Делчев“, Штип, Македонија, 11-12 Септември 2014 (коавторски труд), стр. 245-263.
22. Соработка помеѓу полицијата и јавното обвинителство во одредбите на новиот закон за кривична постапка во република Македонија“, Зборник на трудови, на Меѓународна научна конференција на тема: Размена на теоретските знаења и искуства врзани за работата по моделот на обвинителската истрага и концептот на адверзионата кривична постапка, Интернационален универзитет во Нови Пазар, Департман за правни науки, и Интернационалната асоцијација на криминалисти, Бања Лука, со финансиска поддршка на ОБСЕ Србија, Сјеница 4-5, Април 2014 .
23. „Корупцијата во деловните трансакции меѓу јавниот и приватниот сектор“, Зборник на трудови од Меѓународната научна конференција за корупцијата, Универзитет „Витез“, Травник, Босна и Херцеговина, Мај, 2013
24. „Агенциите за обезбедување на лица и имот во корелација со останатите сектори на безбедноста“. Зборник на трудови од IV Меѓународен научен собир, на тема: Мултикултурност и современото општество, Факултет за правни и деловни студии „Д-р Лазар Вркатик“, Нови Сад, 2013

25. **„Криминалот на злоупотреба на власта – рана на современото општество“**, Зборник на трудови од Меѓународната научно – стручна конференција, на тема: Криминалистичко – процесни карактеристики на истрагата према законот за кривична постапка во изминатата деценија (теоретски и практични аспекти), Интернационална асоцијација на криминалисти, Бања Лука, Декември, 2012
26. **„Неопходноста од проценка на ризиците како фактор во справувањето со несреќи и катастрофи во рудниците“**, Зборник на трудови од Меѓународниот научно-стручен собир ПОДЕКС 2011, Здружение на рударски и геолошки инженери на Република Македонија, Македонска Каменица, Ноември, 2011
27. **„Обезбедувањето на трагите на лице место - еден од најважните предуслови за успешност на кривичната постапка, со посебен осврт на траги поврзани со финансискиот криминал“**, Зборник на трудови од Меѓународната научно-стручна конференција, Интернационална асоцијација на криминалисти, Бјелина, Октомври, 2011
28. **„Меѓународната полициска соработка, со посебен осврт на меѓуграничниот криминал“**, Зборник на трудови ISBN 978-99938-874-8-5, Меѓународна научно - стручна конференција на тема: „Меѓународната и национална соработка и координација во сузбивање на криминалитетот“, **Интернационална асоцијација на криминалисти, Суботица, Србија, 20 - 23 Октомври 2010** (коавторски труд), стр. 164-174.  
**„Сивата економија и транзицијата“** – Зборник на научни трудови на Економскиот институт, Скопје, 2007; <http://www.vbm.mk/scripts/cobiss?id=1918183138157712>
29. **„Имплементација на ГИС системите во безбедносните структури со посебен осврт кон дигиталниот катастар“** – Зборник на научни трудови на Рударскиот институт, Скопје, 2006.

## УЧЕСТВО ВО ПРОЕКТИ

1. **2017 Organization for Security and Co-operation in Europe - Mission to Skopje**  
*Project Title:* “Strengthening Institutional Capacity and Efficiency of the Ministry of Internal Affairs in Further Promoting Advanced Policing Practices, Phase II – Project Umbrella”  
*Task Title:*  
 TASK 1: Strengthening the professional capacities of the MoIA staff to sustain a new police service by conducting commissioned Impact Evaluation to assess the "Further Professionalization of the Police Service in the NC" (Натамошна професионализација на полициската служба ) (Проектот е во завршна фаза)
2. **2016 Organization for Security and Co-operation in Europe - Mission to Skopje**  
*Project Title* "Strengthening Institutional Capacity and Efficiency of the Ministry of Internal Affairs in Further Promoting Advanced Policing Practices - Project Umbrella"  
*Task/Activity Title*  
 TASK 1: Strengthening the Capacity of the MoIA in the implementation of the new Law on Criminal Procedure  
 ACTIVITY 1.1: Impact Evaluation of the Training on the Law on Criminal Procedure 2011-2015
3. **„Истражување на процесот на менаџирање на примената на процесниот институт: Спогодување за вина во Република Македонија“**, Член на

научно - истражувачкиот тим (Одлука бр.02-114/1, 118 Седница на ННС од 16.01.2015), Факултет за правни науки, ЕУРМ, Скопје.

4. „Општествени димензии на изборниот процес - примерот на Република Македонија”, (Одлука бр.02-1397/1, Седница на Ректорска управа од 22.12.2014), ЕУРМ, Скопје.

<http://www.vbm.mk/scripts/cobiss?id=1918183138157712>

#### **ПУБЛИКУВАНИ УЧЕБНИЦИ**

1. Детективско право (ISBN 978-608-4574-76-7), Факултет за детективи и криминалистика, Европски универзитет - РМ, Скопје, Март 2014.

<http://www.vbm.mk/scripts/cobiss?id=1918183138157712>

2. Зголемување на обемот на организираниот економски криминал во услови на транзиција : магистерски труд, Скопје, 2006,

<http://www.vbm.mk/scripts/cobiss?id=1918183138157712>